

На 12 јули, на ден Петровден, во Битола, во црковниот храм на Преспанско-пелагониската епархија "Свети Великомаченик Димитриј", беше ракоположен новиот викарен епископ Хераклејски г. Климент, кој даде заклетва кон Бога и Светиот Синод на Македонската православна црква.

Разговорот го водеше: Кокан СТОЈЧЕВ



"Се заколнувам со живиот Бог оти секогаш ќе ги имам неговите зборови: 'проколнат да биде секој оној што немарно го извршува Божјото дело' и оти во сите работи врзани со мојот позив, како со дела Божји, нема да бидам мрзлив, туку ќе бидам вреден и ќе работам со сите мои сили и нема да се оправдувам со незнаење. А ако во нешто не сум сигурен, ќе се потрудам и тоа да ми биде јасно преку проучувањето на Светото писмо, соборните правила и учењето на древните учители. Ако ги погзам ветувањата што ги давам овде, ако се покажам непослушен кон божествените правила, уредбите на Источната православна црква или, пак, ако бидам противник, ако во нешто отстапам и ако епархијата која ми е доверена на некој начин ја направам непослушна на Светиот архијерејски синод на Светиклиментовата македонска православна црква, да ми биде одземен мојот епископски чин и архијерејска власт, без некакво оправдување и без зборови и да бидам лишен од небескиот дар, што ми е даден од светиот дух, преку полагањето на рацете..."

☀ Синодот на МПЦ добива млада, образована и, пред сè, национално македонска определена генерација на високи црковни великодостојници. Оваа генерација зад себе нема "црни петна", кои како аргумент досега се користеа за непријателска пропаганда за уривање на угледот и на дигнитетот на МПЦ. Колку со овие именувања, на новите тројца епископи се приближуваме до вистинското значење на зборот епископ, кој треба да е до народот и до верниците, а притоа мора да шири љубов и заедништво?

ЕПИСКОП КЛИМЕНТ: Ако низ етимолошка перспектива погледнеме во зборот епископ ќе дојдеме до понашеното "надгледник". Епископот треба да стане сиот светло око, со кое ќе ја гледа божествената светлина како таинствен осмислен логос на сè што постои. Епископот треба да ја собере целата Црква во своето срце за да може да ја води од историјата кон Есхатонот, со силата на Светиот Дух. Ако прави вака, тогаш ќе биде блиску до народот Божји и мноштвото ќе се видат во едниот, и во соборот на благодарене, евхаристи-





☀ Ваше Високопреподобие, Синодот на Македонската православна црква почна да го зголемува бројот на своите членови, што значи дека Црквата станува уште поживотворна и поцврста во однос на неповолните надворешни влијанија. Поради тоа, Вашето ракоположување во Епископ Хераклејски за Вас значи уште поголема одговорност. Како Вие се подготвите за новата должност?

ЕПИСКОП КЛИМЕНТ: Со пост и молитва. Се надевам на молитвите од мојот страдален и благочестив народ, од чие соборно покајание се родив и чија побожност е непресушно вдахновение и поттик за мојот духовен живот. Кога се симнувам од манастирот и кога ги гледам како трпеливо, изгорени од сонцето, работат на полињата со тутун, се учам да бидам трпелив како нив. Тр-

СЕ НАДЕВАМ НА МОЛИТВИТЕ ОД МОЈОТ СТРАДАЛЕН И БЛАГОЧЕСТИВ НАРОД

скиот собор, едниот - епископот ќе го изразува мноштвото водејќи го кон Царството на Отецот и Синот и Светиот Дух. Светлиот лик на владиката во Македонија од народот бил секогаш вака доживуван: како надгледник и водач кон Царството Небесно.



пението раѓа надеж, вели Свети апостол Павле. Затоа се надевам дека мојот народ ќе ме препознае како вистински пастир по примерот на Христос кој вели: "Јас ги познавам моите и моите ме познаваат мене".

☀ Со каква мудрост ќе настапувате во мисијата која Ви ја довери МПЦ за зраќимување на македонскиот народ, неговите православни христијани, под закрилата на нашата Црква?

ЕПИСКОП КЛИМЕНТ: На секој млад епископ му е потребна богопросветленост за благотворно делување на нивата Господова.

☀ Наредниот период ќе претставува ново искушение за Епископот Климент.

Во која насока ќе ги концентрирате своите нови ангажмани и какви задачи добивте?

ЕПИСКОП КЛИМЕНТ: Викарен епископ сум на надлежниот архијереј на Преспанско-пелагониската епархија, господин Петар, и делокругот на мојата активност ќе произлезе од нашето содејство на нивата Господова во овој регион. Просторот на моето дејствување се пелагониските манастири во кои е возобновен монашкиот живот.

☀ Дали по Вашето ракоположување ќе имате поголемо влијание во однос на стратешките прашања за МПЦ, за нејзината автокефалност, за надминувањето на проблемот со СПЦ, воведувањето веронаука во образовниот систем итн.?

ЕПИСКОП КЛИМЕНТ: Сè ова зависи од новиот статус на викарниот епископ во однос на Светиот Синод, односно дали ќе биде член во телото во коешто се креира севкупната активност на МПЦ, а тоа е Светиот Синод. Отсуството на покана на последната синодска седница на викарниот епископ Методиј Велички ја најави новата црковна практика во МПЦ за неучество на викарните епископи на синодските седници.

☀ Веќе подолго време својот духовен мир го наоѓате во манастирот Зрзе - Прилепско, каде целосно му се предадовте на монашкиот живот. Бидејќи сте дел од монаштвото на МПЦ, можете ли да ни дадете свое видување на неговата некогашна и денешна состојба?

ЕПИСКОП КЛИМЕНТ: Македонскиот народ е монахољубив и монахороден народ Божји. Актуелниот монах во Македонија чувствува дека е плод на сорборното покајание на народот. Орган-



ската врска меѓу монаштвото и народот е посебно забележлива во македонската национална и црковна историја. Денешниот монах во МПЦ е легитимен наследник на духовното и неукрадливо завештание на Светите браќа Кирил и Методиј и нивните ученици Свети Климент и Свети Наум, на пустиножителите, на новомачениците, на преродбениците, сите со монашки кvas и маја која мириса на Царството Небесно. Го наследивме нивниот висок критериум за монахот како молитвеник за целиот свет. Потребни се дела за да го видиме младиот монах во Македонија. Силни се зборовите на еден монахољубив владика кој вели дека монаштвото ќе стане силно кога ќе има свои монашки гробишта.

☀ Манастирот Зрзе има исклучително значајно место во историјата на македонскиот народ и на Македонската православна црква, бидејќи токму тука во минатото бил крунисан кралот Волкашин... Истовремено тој бил и центар на црковната писменост. Дали постои можност денес на манастирот да му се вратат поранешниот сјај и значење или, пак, во ерата на компјутерите тоа е илузорна идеја? Што мислите за враќањето кон изворната традиција?

ЕПИСКОП КЛИМЕНТ: Уште од својот почеток манастирот Зрзе, устроен како исихастирион во XIV век, се над-

градил врз темелите на ранохристијанската базилика од V век и до денес во XXI век евидентни се повеќе културни слоеви кои сведочат за милениумското духовно и културно наследство на овој простор. Три пати во својата историја на опстој и сведоштво е епископски дом со континуиран монашки живот од времето на првиот монах Герман па сè до денес. Многу преданија поврзани со животот во манастирот се зачувани и многу артефакти, кои ни сведочат за некогашниот сјај и убавина на оваа царска и свештена обител. Од зрзескиот монахологион досега ни се познати вкупно 133 зрзески монаси, меѓу кои имаме и тројца епископи: Јован Зограф, Јосиф и Климент. Денес манастирот Зрзе повторно е епископско седиште. Некогашното перо со мастило денес е заменето со компјутер како алатка која помага во послушанието на зрзескиот монах. Придобивките на технологијата ни помагаат во мисијата на манастирот, мене и на моето братство. Светото предание во Зрзе живо се чува и се пренесува преку силата на Светиот Дух, и тоа е сјајот и отсјајот на светлината која до ден денес го осветлува лицето на секој добронамерен поклоник во Зрзе. Ние, неговите жители, од опит знаеме дека оваа светлина има сила да преобразува и да ја буди есхатолошката надеж за уништувањето на смртта, најголемиот непријател на човекот.